

TCG
ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За третирани суровини за производство на желатин/колаген наменет за исхрана луѓето за увоз во Република Северна Македонија
For treated raw materials for the production of gelatine/collagen intended for human consumption for dispatch to the Republic of North Macedonia

Земја/Country		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia		
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor	I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a
	Име /Name	I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority		
	Адреса /Address	I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority		
	Тел. /Tel.	I.6.		
	I.5. Примач /Consignee	I.6.		
	Име /Name	I.6.		
	Адреса /Address	I.6.		
	Поштенски број /Postal code	I.6.		
	Тел. /Tel.	I.6.		
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code
I.11. Место на потекло /Place of origin	Име /Name		Број на одобрение /Approval number	I.12.
Адреса /Address	I.13. Место на натовар /Place of loading			I.14. Дата на поаѓање /Date of departure
I.15. Средства за транспорт /Means of transport	I.16. Влезен ВИМ на ГП во РСМ /Entry VIP in RNM			I.17.
Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/>	Брод /Ship <input type="checkbox"/>	Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/>		
Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/>	Other /Друго <input type="checkbox"/>			
Идентификација /Identification				
Документ на кој се повикува /Documentary references				
I.18. Опис на стоката /Description of commodity	I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)			I.20. Количество /Quantity
I.21. Температура на производот /Temperature of the product	Собна /Ambient <input type="checkbox"/>	Разладено /Chilled <input type="checkbox"/>	Смрзнато /Frozen <input type="checkbox"/>	I.22. Број на пакувања /Number of packages
I.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба /Identification of container/Seal number	I.24. Вид на пакување /Type of packaging			
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for	Производство на желатин/колаген за исхрана на луѓе /Production of gelatin/collagen for human consumption <input type="checkbox"/>			
I.26.	I.27. За увоз или влез во РСМ /For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>			
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities				
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Природа на стоката /Nature of commodity	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight
Производствен објект /Manufacturing plant				

Дел II: Сертифицирање Part II: Certification	II. Информација за здравствена состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификат /Certificate reference number	II.b.
	<p>II.1 Потврда за здравствената исправност /Public health attestation</p> <p>Јас, долупотпишаниот, потврдувам дека третираните суровини опишани погоре се во согласност со тие услови: /I, the undersigned, certify that the treated raw material described above complies with those requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - биле добиени од објекти кои се под контрола и утврдени во листата на надлежниот орган, /they have been derived from establishments under the control of and listed by the competent authority, и/and - (°) [коски, кожи и подкожја од домашни и фармски одгледувани преживни животни, свињи и живина опишани погоре се добиени од животни кои биле заклани во кланици и чии трупови се оценети како погодни за исхрана на луѓето по извршениот ante-mortem и post-mortem преглед,] / (°) [bones, hides and skins of domestic and farmed ruminant animals, pigs and poultry described above are derived from animals which were slaughtered in a slaughterhouse and the carcasses of which were found fit for human consumption following ante and post mortem inspection,] - (°) и/или / (°) and/or - крпа и кожи и коски од дивеч чии трупови се оценети погодни за исхрана на луѓето според post-mortem прегледот, /wild game hides, skins and bones described above derived from killed animals whose carcasses have been found fit for human consumption following post-mortem inspection,] - (°) и/или / (°) and/or - кожа од риба и коски кои потекнуваат од погони за производство на производи од риба за исхрана на луѓето и одобрени за извоз.] /fish skins and bones described above derive from plants manufacturing fishery products for human consumption authorized for export.] - (°) или /either - [се сушени коски од видовите животни говеда, овци, кози, свињи и еквида, вклучувајќи фармски одгледувани и диви животни, живина вклучувајќи нојеви и пернат дивеч за производство на колаген или желатин, и се добиени од здрави животни заклани во кланица, и биле третирано на следниот начин: / - [they are dried bones of species from bovine, ovine, caprine, porcine and equine animals, including farmed and wild animals, poultry including raptors and feathered game for the production of collagen or gelatine, they derived from healthy animals slaughtered in a slaughterhouse, and they have been treated as follows: - [иситнети на парчиња од приближно 15мм и обезмастени во врела вода на температура од минимум 70°C во времетраење од најмалку 30 минути, или на температура од минимум 80°C во времетраење од најмалку 15 минути, или на температура од минимум 90°C во времетраење од најмалку 10 минути, и потоа одвоени и последователно испрани и исушени најмалку 20 минути со врел воздух на првична температура од минимум 350°C, или 15 минути со врел воздух на првична температура повисока од 700°C.] / - [crushed to pieces of approximately 15 mm and degreased with hot water at a temperature of minimum 70°C for at least 30 minutes, minimum 80°C for at least 15 minutes, or minimum 90°C for at least 10 minutes, and then separated and subsequently washed and dried for at least 20 minutes in a stream of hot air with an initial temperature of minimum 350°C, or for 15 minutes in a stream of hot air with an initial temperature of more than 700°C.] - [природно сушена во времетраење од 42 дена на просечна температура од најмалку 20°C.] / [sun-dried for a minimum of 42 days at an average temperature of at least 20°C.] - [третман со киселина со одржување на pH вредноста пониска од 6 во средината на производот најмалку еден час пред сушењето.] / [acid treatment such that the pH is maintained at less than 6 to the core for at least one hour before drying.] - [се кожи и подкожја од домашни и фармски одгледувани преживни животни, кожи од свињи, кожи од живина или од кожи од дивеч, тие се добиени од здрави животни и: / [they are hides and skins of farmed ruminant animals, pig skins, poultry skins or wild game hides and skins, they derived from healthy animals and they: - [биле подложени на алкален третман кој обезбедува pH>12 во средината на производот со солење во период од најмалку седум дена] / - [have undergone an alkali treatment which ensures a pH>12 to the core followed by salting for at least seven days] - [биле сушени најмалку 42 дена на температура од најмалку 20°C.] / [were dried for at least 42 days at a temperature of at least 20°C.] - [биле подложени на киселински третман кој обезбедува pH вредноста пониска од 5 во средината на производот во период од најмалку еден час.] / [have undergone an acid treatment that provides at least a pH of less than 5 to the core for a minimum of one hour.] - [биле подложени на алкален третман кој обезбедува pH>12 во средината на производот за најмалку 8 часа.] / [have undergone an alkali treatment which ensures a pH > 12 to the core for at least 8 hours.] - [се коски, кожи и подкожја од домашни и фармски одгледувани преживни животни, кожи од свињи, кожи од живина, кожи од риби и од кожи од дивеч од трети земји, делови од трети земји и територии од прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Дел IV наАнекс I од Регулативата (ЕУ) бр. 2016/759 од 28 април 2016 година за листата на трети земји, делови од трети земји и територии од кои земите членки дозволуваат увоз во Европската Унија на одредени производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе, како и за барањата за сертификација која ја изменува Регулативата бр. 2074/2005 и ја повлекува Одлуката 2003/812/ЕЗ, кои поминале било каков третман различен од наведените третмани погоре, и кои доаѓаат од објект регистриран или одобрен погоре во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Регулативата (ЕЗ) бр. 852/2004 или во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004. / [they are bones, hides or skins of farmed ruminant animals, pig skins, poultry skins, fish skins and wild game hides and skins from third countries, parts of third countries and territories referred to in national veterinary legislation and/or equivalent Part IV of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down certificate requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC, that have undergone any other treatment than those listed above, and that come from establishments registered or approved in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 or in accordance with with national veterinary legislation and/or equivalent Regulation (EC) No 853/2004. - (°) и доколку е од говедско, овчо и козјо потекло, / (°) and if of bovine, ovine and caprine animal origin, - се добиени од животни кои поминале ante-mortem и post-mortem преглед, / they have been derived from animals which have passed ante mortem and post mortem inspections, - освен за за кожи и подкожја од преживари, / except for hides and skins of ruminants of ruminants, - (°) и / (°) and - [потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ за утврдување на БСЕ статусот на земјите членки и трети земји во согласност со нивниот ризик од БСЕ, како земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ, / [they come from a country or a region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk as a country or region posing a negligible BSE risk, - не содржат и не се добиени од специфично ризичен материјал како што е дефинирано во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии односно еквивалентната точка 1 од Анекс V на Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001(°), / they do not contain and are not derived from specified risk material as defined in the Book of Rules for the measures for control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies and/or equivalent point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001(°), - не содржат и не се добиени од механички одвоено месо добиено од говеда, овци или кози, освен третирано суровини добиени од животни кои биле родени, континуирано одгледувани и заклани во земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ како земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ и во која немало случаи на појава на БСЕ изворно од земјата или регионот, / they do not contain and are not derived from mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals, except for treated raw materials derived from animals that were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk in which there have been no BSE indigenous cases, - животните од кои е добиена третираната суровина, не се заклани со зашметување со гасен пиштол, или убиени на истиот начин, или заклани после зашметување со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива краијалната шуплина, освен доколку животните биле родени, континуирано одгледувани и заклани во земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ како земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ, / the animals from which the treated raw materials are derived were not slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, except if the animals were born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk, 		

- (*) [животните од кои е добиена суровината, потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлуката 2007/453/EC, како земја или регион со неопределен ризик од БСЕ, и животните не се хранети со коскено и месно брашно или други преработки како што е дефинирано во Кодот за здравствена заштита на копнени животни (Terrestrial Animal Health Code) на Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE), и
/(*) [the animals, from which the raw materials are derived, originate from a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, and the animals were not fed with meat-and-bone meal or greaves, as defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code]
- (*) [животните од кои е добиена третираната суровина, потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ како земја или регион со неопределен ризик од БСЕ, производите се произведени и со нив се ракувало на начин со кој се обезбедува истите да не содржат и да не се контаминирани со нервно и лимфно ткиво изложено за време на процесот на обескостување.]]
/(*) [the animals, from which the treated raw materials are derived, originate from a country or region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC as a country or region posing an undetermined BSE risk, the products were produced and handled in a manner which ensures that they did not contain and were not contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process.]]
- (*) или/ор - [потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ за утврдување на БСЕ статусот на земјите членки и трети земји во согласност со нивниот ризик од БСЕ, како земја или регион со контролиран ризик од БСЕ,
/they come from a country or a region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk, as a country or region posing a controlled BSE risk,
- животните од кои е добиена третираната суровина по потекло од говеда, овци и кози наменети за извоз, не се заклани после зашметување, со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива кранијалната шуплина или со гасен пиштол директно во кранијалната шуплина,
/the animals, from which the treated raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin intended for export are derived, were not killed, after stunning, by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rodshaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity,
- третираната суровина по потекло од говеда, овци и кози не содржи и не е добиена од специфично ризичен материјал како што е дефинирано во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии односно еквивалентната точка 1 од Анекс V на Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001, или не е добиена од механички одвоено месо добиено од говеда, овци или кози.]]
/the treated raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived from specified risk material as defined in the Book of Rules for the measures for control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies and/or equivalent point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.]]
- (*) или/ор - [потекнуваат од земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ за утврдување на БСЕ статусот на земјите членки и трети земји во согласност со нивниот ризик од БСЕ, како земја или регион со неопределен ризик од БСЕ,
/they come from a country or a region classified in accordance with national veterinary legislation and/or equivalent Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk, as a country or region with an undetermined BSE risk,
- животните од кои е добиена третираната суровина, не се хранети со коскено и месно брашно или други преработки добиени од преживари како што е дефинирано во Кодот за здравствена заштита на копнени животни (Terrestrial Animal Health Code) на Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE),
/the animals, from which the treated raw materials are derived, were not fed meat-and-bone meal or greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal health Code of the World Organisation for Animal Health,
- животните од кои е добиена третираната суровина по потекло од говеда, овци и кози, не се заклани после зашметување, со разорување на ткивото на ЦНС со употреба на клин кој ја пробива кранијалната шуплина или со гасен пиштол директно во кранијалната шуплина,
/the animals, from which the treated raw materials of bovine, ovine and caprine animal origin are derived, were not killed after stunning by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rodshaped instrument introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity,
- третираната суровина не е добиена од:
/ the treated raw materials are not derived from:
- (i) специфично ризични материјали како што е наведено во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии односно еквивалентната точка 1 од Анекс V од Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001;
/specified risk material as defined in the Book of Rules for the measures for control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies health and/or equivalent point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001;
- (ii) нервно и лимфно ткиво изложено за време на процесот на обескостување;
/nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process;
- (iii) механички одвоено месо добиено од коски од говеда, овци и кози.]]
/mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals.]]

**(*)II.2 Потврда за здравствената состојба на животните
/Animal health attestation**

- Јас, долупотпишаниот, официјален ветеринар, потврдувам дека третираните суровини опишани погоре:
/I, the undersigned official veterinarian, certify that the treated raw materials described above:
- II.2.1. се состојат од производи од животинско потекло кои ги исполнуваат барањата за здравствена заштита на животните подолу;
/consist of animal products that satisfy the animal health requirements below;
 - II.2.2. се добиени на територијата (*)или [:] (*)или [.....] (*)од:
/have been obtained in the territory of (*)either [:] (*)or [.....] (*)from:
 - II.2.3. се добиени и подготвени без да бидат во контакт со други материјали кои не се во согласност со барањата пропишани погоре, и со нив се ракувало на начин со кој се избегнува контаминација со патогени агенси; и
/have been obtained and prepared without contact with other materials not complying with the conditions required above, and it has been handled so as to avoid contamination with pathogenic agents; and
 - II.2.4. биле транспортирани во чисти и запечатени контејнери или камиони.]
/have been transported in clean and sealed containers or lorries.]

Забелешки/Notes

Дел I/Part I:

- Рамка I.8: Област на потекло: Наведете го кодот на територијата, како што е утврдено во националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс II од Одлуката на Комисијата 2006/766/ЕЗ и/или Дел 1 од Анекс 1 од Регулативата (ЕК) 798/2008 и/или Дел 1 од Анекс 1 од Регулативата (ЕК) 119/2009 and/or Дел 1 од Анекс II од Регулативата (ЕК) 206/2010.
/Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in with national veterinary legislation and/or equivalent Annex II to Commission Decision 2006/766/EC and/or Part 1 of Annex I to Regulation (EC) 798/2008 and/or in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 119/2009 and/or Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010.
- Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој ги испраќа, регистарски број или одобрен број како што е соодветно.
/Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment, registration or approval number as appropriate.
- Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се наведе во случај на истовар или претовар.
/Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading.
- Рамка I.19: Употреби го соодветниот ХС код: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.
/Box reference I.19: Use the appropriate HS codes: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.
- Рамка I.20: Назначи ја тоталната бруто тежина и тоталната нето тежина.
/Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight.
- Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на пломба: само каде што е возможно.
/Box reference I.23: Identification of container/seal number: only where applicable.
- Рамка I.28: Вид на стока: крзно, кожа, коски, тетиви и лигаменти;
Одобрен број на објекти: одобрен број или идентификационен број од надлежниот орган, како што е соодветно.
Производствен погон: вклучувајќи клински, бродови фабрики, објекти за расекување, капацитети за преработка на месо од дивеч и погони за производство.
Одобрен број: како што е применливо.
/Box reference I.28: Nature of commodity: hides, skins, bones, tendons and sinews;
Approval number of establishments: approval number or competent authority identification number as appropriate;
Manufacturing plant: includes slaughterhouse, factory vessel, cutting plant, game handling establishment and processing plant.
Approval number: when applicable.

Дел II/Part II:

- (*) Прецртај го непотребното. Во случај на производи добиени од производи од риба, целиот дел II.2 треба да се прецрта.
/Delete as appropriate. In case of products derived from fishery products, the whole section II.2 should be deleted.

(2)	<p>Име и број на ИСО кодот на земјата извозничка или дел од територијата или зона како што е наведено во прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентните:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дел 1 од Annex II на Регулативата (ЕУ) No 206/2010; - Анекс I на Регулативата (ЕЗ) 798/2008; - Дел 1 од Annex II на Регулативата (ЕЗ) No 119/2009. <p>/The name and ISO code number of the exporting country or territory or zone as laid down in national veterinary legislation and/or equivalent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010; - Annex I to Regulation (EC) 798/2008; - Part 1 of Annex II to Regulation (EC) No 119/2009.
(3)	<p>If parts of the materials were derived from animals originating from an(other) third country(ies) listed in the national veterinary legislation and/or equivalent Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 of 28 April 2016 drawing up lists of third countries, parts of third countries and territories from which Member States are to authorise the introduction into the Union of certain products of animal origin intended for human consumption, laying down certificate requirements, amending Regulation (EC) No 2074/2005 and repealing Decision 2003/812/EC, the code(s) of country(ies) or territory(ies) shall be indicated.</p> <p>Доколку делови од сировините се добиени од животни кои потекнуваат од (друга) трета(и) земја(и) наведени во прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс I на Регулативата (ЕУ) бр. 2016/759 од 28 април 2016 година за листата на трети земји, делови од трети земји и територии од кои земјите членки дозволуваат увоз во Европската Унија на одредени производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе, како и за барањата за сертификација која ја изменува Регулативата бр. 2074/2005 и ја повлекува Одлуката 2003/812/ЕЗ, за увоз на овие пратки во Република Северна Македонија, тогаш треба да се наведат кодот(вите) на земја(и) или територија(и).</p>
(4)	<p>Отстранувањето на специфичен ризичен материјал не се бара за колаген кој се добива од животни кои биле родени, континуирано одгледувани и заклани во земја или регион класифициран во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентната Одлука 2007/453/ЕЗ како земја или регион со занемарлив ризик од БСЕ.</p> <p>/The removal of specified risk material is not required if the raw materials derive from animals born, continuously reared and slaughtered in a third country or region of a third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as posing a negligible BSE risk.</p>
-	<p>Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот.</p> <p>/The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate.</p>
НБ	<p>Забелешка за лицето одговорно за пратката во РСМ: овој сертификат се користи исклучиво за ветеринарни цели и треба да ја прати пратката до пристигнување на гранично инспекциско место. Пратката треба да се транспортира директно до производствениот објект на место на крајна дестинација.</p>
/NB	<p>/Note for the person responsible for the consignment in the RNM: this certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it reaches the border inspection post. The consignment must be transported directly to the manufacturing plant of destination.</p> <p>Времето на транспортот може да се вклучи во времетраењето на третманот.</p> <p>/The time of transportation may be included in the duration of treatment.</p>
<p>Официјален ветеринар /Official veterinarian</p>	
<p>Име (со големи букви) /Name (in capitals):</p>	
<p>Професија и титула/Qualification and title:</p>	
<p>Дата/Date:</p>	
<p>Потпис/Signature:</p>	
<p>Печат/Stamp:</p>	